

Танушевци станува балканската точка која продуцира редовни инциденти, своевиден Бермудски триаголник, кој континуирано голта по некоја жртва на македонска, односно на албанска страна. За продуцентите и за сценаристите редовно се зборувало и се пишувало. Нашиве не сакаа сериозно да го сфатат српскиот претседател со изјавата дека на македонска територија нешто смрди и нешто гадно се подготвува. Тадиќ бил провокатор кој сакал Македонија да ја стави во игра, во предвечерјето на наводната независност на Косово. Можеби. Но, сигурен сум дека "типот" од Дедиње не ја испрати "криминалната" група за да го ликвидира полицаецот Игор Драганов и со тоа да покаже дека албанските "дечки" се лоши. Некогаш не сакаме на вистината да ѝ погледнеме в очи. Или се плашиме или не знаеме. Или можеби тоа го доживуваме како нормално секојдневие и реалност, како нужно зло без кое не може да ни опстои државата. Затоа, одвреме-навреме Македонија ќе треба курбан да дава свои бранители и потоа да молчи, да не ги пронаоѓа терористичките банди кои го сториле делото, ако сака да поживее и да потрае во обликот кој го има денес. Страшно...! Навистина страшно!

Сосема неочекувано македонските специјални единици презедоа сеопфатна операција за елиминација на терористичко-криминалните банди во тетовско-шарпланинскиот регион. Неколку убиени и повеќемина уапсени беше епилогот од воениот судир меѓу органите за безбедност и албанските вооружени групи. Македонија за момент ја покажа зрелоста и способноста да го спроведе правото на секој метар квадратен од својата територија. Ја вршевме и работата на КФОР, кој изминатите месеци свесно ги избегнуваше своите обврски да им застане на опашката на новоформираните одреди на Косово. Таканаречените криминалци избегаа од косовските затвори, беа недостапни за косовските органи на прогонот и пребегнаа на македонска територија. Откако ни ги накалемија, паралелно со почетокот на операцијата по тетовските села, КФОР ја затвори границата кон земјава, подготвен да реагира ако судирот се прелее на Косово. Толку од способноста на бриселската воена армада. Срам за НАТО како институција. Дозволија нивните проблеми да ги решава Македонија, и по цена на затегнување на меѓуетничките тензии. КФОР бил подготвен да спречи прелевање на судирот на косовска територија. Апсурд. На крајот ќе испадне дека Македонија, а не Косово е генератор на балканската нестабилност. Рано е да се претпостави дека некој намерно и смислено ова ни го подготви и ни го сервираше.



АНА И ЛАЗАР ЌЕ СЕ СПУКААТ НА МАКЕДОНСКА ТЕРИТОРИЈА!?



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Полека приближува 10 декември, датумот до кога преговарачката тројка Европа-Русија-Америка треба да го поднесе извештајот за состојбите на Косово. Од документот треба да произлезе и идниот статус на протекторатот. И покрај тоа што се очекуваше дека планот на Ахтисари ќе стави крај на последната балканска ју епизода, сепак работите се променија откако руската надворешна политика се заинтересира за српско-албанскиот проблем. Сега ништо не е како на почеток. Уште еднаш зоврива балканскиот лонец. Европа не помрднува со прстот. Само зборува, а резултати нема. Судирот веќе не е меѓу Приштина и Белград, туку меѓу Вашингтон и Москва. Заради инаетот и своите геостратешки интереси на Истокот и Западот, целиот регион безмилосно се враќа на почетокот на трката кон Европа, се отстапува од проектот за скорешна интеграција во светските институции и по којзнае кој пат слушаме само реторики за одло-

ПАРОДИИ И ФАРСИ

На секој просечен интелектуалец ќе му стане јасно дека самото присуство на одредени членови на седниците на Советот за национална безбедност е контрапродуктивно за државната сигурност. Таму се наоѓаат индивидуи кои своевременно биле водачи и финансиери на уште пофанатична терористичка организација од онаа која денес се претставува како АНА. Се поставува и прашањето дали сè уште функционираат врските меѓу оние кои пред шест години војуваа по ридиштата и оние кои сега како подмладок ги докажуваат способностите на теренот. Оттука, седниците кои ги свикнува Црвенковски и на кои се разгледува безбедносната состојба по секое убиство на припадник на МВР, немаат полза. Немаат резултат затоа што доверливите информации, доколку се разменуваат, завршуваат на спротивната страна, на страната на оној кој напаѓа и убива. Ова што кај нас се случува е исто како во редовите на израелскиот Совет за безбедност да седи припадник на Хамас. Нон сенс.



И покрај првичните анализи на меѓународната заедница дека т.н. "Гарда на цар Лазар" не претставува некаква опасност за состојбите на Косово, сепак оценките од последните седмици се поинакви. Српската паравоена група од реторика преминува на дела. Според некои проценки, таа веќе е стационирана на Косово и им дели оружје на српските граѓани за да се одбранат по 10 декември, доколку борците на АНА почнат офанзива за ново протерување на неалбанското население. Весникот на албански јазик "Лајме" веќе напиша дека оружјето кое македонската

полиција го открила во една кука во Куманово минатиот месец, му припаѓало на член на "Гардата на цар Лазар". Тоа било своевиден знак дека српска паравојска има и во Македонија. Но, станува збор само за две автоматски пушки, една рачна бомба и две тромблонски мини, што секако е занемарливо во однос на арсеналите оружје откриени во бункери во Гостиварско и во Мавровско. Македонското МВР засега нема такви сознанија.

жување на колективниот пристап во заедничките светски тела, кои значат сигурност, безбедност и просперитет.

СТАТУС КВО ДО 2020 ГОДИНА

Стејт департментот забрзано работи на нацрт-предлогот со кој статусот на Косово ќе биде замрзнат до 2020 година. Потоа би се одржал референдум, на кој граѓаните ќе одлучуваат за сопствената иднина. Во меѓувреме, покраината би добивала огромни суми изразени во милијарди евра, за да може областа да се доближи до развојот на соседните земји. Вашингтон има две опции: заедно со неколку земји да ја признае независноста на Косово и со тоа да предизвика многубројни регио-

нални и глобални проблеми или да отстапи од формалната независност на одреден период, време за кое треба да спласне напнатоста меѓу преговарачките страни. Во наредните 12 години статусот би бил сличен на оној кој го има Хонг Конг, кој управува сам со себе, но е под суверенитет на Кина. Разликата ќе биде само во тоа што Косово ќе остане под меѓународна управа. Референдумот би се одржал на 5.1.2020 година и на него би бил одреден долгорочниот статус на Косово. Претходно, протекторатот ќе може да стане член на ММФ и на други светски финансиски институции. Засега овој нацрт-предлог е во форма на идеја и за него се расправа во Стејт департментот. Финалето треба да доведе до тоа да нема ниту победици, ниту губитници во процесот. Но, она што, исто така, е важ-



"За нашиот регион, сè ова е еден воз кој патува за Брисел и носи бомба. Таа бомба е Косово. Доколку бомбата се активира, возот ќе експлодира и железничката пруга засекогаш ќе биде уништена. Кој знае дали истата повторно ќе биде изградена?"

Вук Јеремиќ, шеф на српската дипломатија

но е како на тоа ќе реагираат косовските Албанци. Нивното нетрпение и желбата за скорешна независност ќе доведе до изблик на емоционални и националистички чувства, проткаени со низа инциденти. Тоа може да прерасне во нов регионален судир, во кој неизбежно ќе бидат поттикнати да се вклучат и меѓународните мировни сили, кои сега се наоѓаат во покраината. Одредени извори велат дека неофицијалниот предлог на Стејт департментот

БЕЗБЕДНОСТ

за замрзнување на статусот до 2020 година веќе им е прикажан на преговарачите од косовска страна. Наводно прв за тоа дознал Ветон Сурои. Но, сега треба да се најдат начин и модел како тоа политичарите во Приштина ќе им го соопштат на своите сограѓани. Во тој процес ќе паднат многу политички глави. Се очекува и политичка нестабилност на Косово веднаш по изборите во ноември, кога и предлогот ќе биде официјализиран.



"Ако во 1999 година можевме да покренеме војна против Србија без одобрување на Советот за безбедност на ООН, не гледам причини зошто сега на истиот начин не би го решиле статусот на Косово".

Јанош Бугајски

МАКЕДОНИЈА НЕМА БЕЗБЕДНОСНА СТРАТЕГИЈА

Раздвигувањето на косовските парамилитарни структури во разни делови на покраината, но и на сродните организации во Прешевската долина и во северозападна Македонија, е уште еден доказ дека екстремните компоненти не сакаат веќе да слушаат за преговори меѓу Приштина и Белград. За нив тоа е надмината работа и сметаат дека станува збор само за фарса, со која се сака преку дополнително време да се амортизира растечкото незадоволство на Албанците. Токму затоа се појавија новите структури на АНА, токму затоа побегнаа затворениците од "Дубрава" и од "Идризово", токму затоа повторно се побара одржување референдум на југот на Србија, со кој ќе се донесе одлука за припојување кон Косово. Македонскиот случај воопшто не е изолиран во новите сценарија. Тој е дел од мозаикот без кој сликата ќе остане некомплетна и нецелосна. Обидот



МАКЕДОНСКИТЕ СПЕЦИЈАЛЦИ СЕ ПОЧЕСТО ЗЕМААТ ПРИМЕРОЦИ ОД КРВАВИТЕ ИНЦИДЕНТИ

ДЕЛУМНО ПОПРАВЕН ИМИЦ

Зарем досега никој од домашните служби не знаеше дека во Тетовско има крстосувачки банди? Зарем сè е така подмачкано во Липковскиот крај, па мораше некој од Хрватска да ни каже дека таму има униформи во црно? Огромен пропуст за безбедносните органи, претеран аматеризам на институциите, срамота за една држава која се стреми да им прави друштво на најмоќните. Нас нè бива за во Ирак, каде двојно го зголемуваме военото присуство, и за во Авганистан, а решавањето на домашните задачи ни се катастрофални. Каква сила и моќ ќе прикажеме со нашето членство во НАТО ако државата не може да елиминира десеттина бандити, кои земјата ја ставаат во улога на класичен заложник. Оправдани беа стравувањата на одредени аналитичари дека и оваа Влада, како и претходните, нема капацитет за справување со безбедносните ризици. Имицот малку беше поправен со последната операција во Тетовско. Но, што му претходеше на тоа. Убиен полицаец во близина на Танушевци, претходно уште еден во Ваксинце, банди претресуваат и контролираат во Вратница, претепан средношколец во Куманово со крваво врежани букви УЧК на стомакот, нови групи во Липковско... Доста веќе со тоа дека генерално било стабилно, доста со флоскулите дека ситуацијата е под контрола, дека станува збор за криминалци. Зарем шверцерите и криминалците носат такви црни униформи, со маски на главата и до заби вооружени? Не измислувајте вештачки проблеми со некакви знамиња и уставни судови. Мајстори сте за хаос, од прв до последен.

во потшарпланинските села, можеби непопуларните припадници на оваа единица ги затвораат цивилите во визби и потоа со пцовки им наредуваат веќе да не се вратат тука, зашто жива глава нема да извлечат. Молчат и власта и опозицијата. Молчи и врховниот командант. Само кафе муабети, размена на политички и партиски ставови. И Советот за национална безбедност е обична фарса, преку која се глуми загриженост за состојбите пред домашната јавност. Тотално изгубено време.

СÈ ПОИЗВЕСНИ ПАРАВОЕНИ ЕТНИЧКИ СУДИРИ

Едностраната одлука за прогласување независност на Косово најмногу ќе ги погоди Македонија и Босна и Херцеговина. Тоа го знаат светските дип-

ломати. Тогаш ќе почне да се движи лавината, која тешко може потоа да се запре. Сите последни инциденти на Косово и во Македонија водат во насока на подготовка на регионална војна, која ќе биде неизбежна доколку се остварат заканите на приштинските власти дека сами ќе изгласаат независност. Екстремни елементи има на сите страни. Тешко дека државните структури ќе бидат во состојба да раздвојуваат две парамилитарни групи, кои живеат за да се борат. Ниту КФОР не може тука да даде некој посебен резултат, затоа што секогаш ги избегнуваше средбите со новоформираните екстремни одреди на т.н. АНА и се правеше слеп кога ќе најдеше на некој терористички камп на Косово. Потенцијалната војна не може со ништо друго да резултира освен со поделба по етнички принципи. Во една таква нова околност Балканот може да се прости од скорешна интеграција во евроатлантските институции. Можеби некој свесно, плански и организирано ги турка работите во таа насока.



КОМАНДАНТОТ НА АНА, ЦАВИТ МОРИНА, ПРОНАЈДЕН ИЗРЕШЕТАН ВО БЛИЗИНА НА СЕЛО ОДРИ

ХРОНОЛОГИЈА НА ПОСЛЕДНИТЕ НАСТАНИ

7 ноември 2007

Во широка операција на македонските специјални единици во реонот на потшарпланинските села, ликвидирани се неколку екстремисти, а повеќемина се уапсени. Станува збор за групата на Лирим Јакупи-Нацист, која пред извесно време побегна од косовскиот затвор "Дубрава". Во акцијата, која беше поддржана и од полициски хеликоптери, е заплето големо количество оружје.

1 ноември 2007

Во близина на с. Одри е убиен Цавит Морина, командант на т.н. АНА и еден од седуммината кои во август годинава побегнаа од косовскиот затвор "Дубрава". Ликвидиран е од страна на групата на Агим Красниќи, кадар на владејачката ДПА.

31 октомври 2007

Хрватската телевизија прикажа снимки на кои се гледаат албански вооружени екстремисти во околината на Куманово. Снимени се во непосредна близина на Липковско Езеро. Причина за нивното повторно мобилизирање било наводното стационирање на српската паравоена група "Гардата на цар Лазар" во кумановскиот регион, со која заедно тренирале и македонските служби за безбедност.

31 октомври 2007

Грабнат и претепан е 17-годишен средношколец од Куманово, Драган Стефановски. Пронајден е во бесознание, случајно од минувачи, на два километра од училиштето. На градите со остар предмет крвнички му се врежани буквите УЧК. Ова многумина ги потсети на злосторничкиот чин во 2001 г., кога борците за права на т.н. ОНА, со нож си играа по телата на градежните работници од ГП "Маврово".

30 октомври 2007

Граѓаните од тетовскиот регион пријавија во полиција дека се запирани, легитимирани и претресувани од униформирани лица без ознаки на патот Тетово-Јажинце. Случаите се регистрирани во близина на селата Џепчиште и Вратница.

28 октомври 2007

Приведени се осуммина гостиварци кои шверцувале неlegalно оружје од Албанија. Пронајдени се 12.000 куршуми, 3 автоматски пушки, рамки за пушки, бомба, заштитни елеци и упатства за ракување напишани на албански јазик. Оружјето со коњи од Албанија е префрлено на македонска територија, во месноста Мала Корабска Врата.

25 октомври 2007

Киднапирани се петмина работници на ЕВН во реонот на тетовското село Шипковица. Чинот го извршиле дваесеттина вооружени и униформирани мажи. На работниците им упатиле закани веќе да не доаѓаат во тој регион, затоа што таму не може да влезе ниту полицијата.

24 октомври 2007

Во вооружен напад на патот од караулата Кодра Фура кон Гошинце загина полицаецот Игор Драганов од Скопје, а други двајца полицајци беа полесно и потешко повредени. МВР соопшти дека станува збор за напад на криминална група, додека локалните полициски органи и полицискиот синдикат обвинија за класичен терористички акт.

5 октомври 2007

Во атарот на с. Врбјани, Општина Маврово-Ростуше, откриено е големо количество оружје. Станува збор за 74 гранати за минофрлач од 82 мм и друга муниција, како и воени униформи. Оружјето било спакувано во четири дрвени сандаци, кои биле закопани во земјен бункер маскиран во блиските шуми.

10 септември 2007

Во кумановскиот регион е убиен командирот на полициската станица во Матејче, Фатмир Алили, а ранети се уште двајца полицајци. Во престрелката со вооружената банда од страна на полицијата се ликвидирани двајца екстремисти, а тешко е повреден Заим Халили, попознат како командант Тучи, кој по бегството е уапсен на Косово.